

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 март 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Блашка Стоева од Винаца УП2 09-16/22 од 11 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-289 од 8 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-289 од 8 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Блашка Стоева од Винаца до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-16/22 од 11 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-289 од 8 февруари 2021 година на КЕЦ Кочани, поради незапазени растојанија од објект до 35kV далекувод Винаца.

Ова е втор приговор за истиот објект. За првиот Приговор беше донесено Решение за уважување со задолжение Електродистрибуција во повторената постапка целосно да ја утврди фактичката состојба а особено да прибави доказ за спорното растојание помеѓу објектот и далекуводот.

Сега жалителот потенцира дека растојанието е 3 метри односно во граници, а Геодетскиот елаборат е прибавен во постапката водена за првиот Приговор.

Останатиот потребен дел од документацијата е преземен од првиот Приговор.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 23 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-16/22 од 11 февруари 2022 година
2. Дополнителни докази од 21 февруари 2022 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 3 ноември 2021 година
 - Имотен лист бр. 84957 за КП бр. 8335/3 КО Винаца
 - Решение за легализација бр. 11-334 од 18 февруари 2020 година на Општина Винаца
 - РОБСП 11-289 од 8 февруари 2022 година на КЕЦ Кочани

На седницата се заклучи Приговорот повторно да се разгледа на наредна седница. Во меѓувреме, Електродистрибуција на 14 март 2022 година го достави Елаборатот, при што на седница одржана на

17 март 2022 година Приговорот и дополнителната документација беа повторно разгледувани, при што се утврди дека безбедносните растојанија не се запазени.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 104 став (2) од Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kV до 400 kV („Службен весник на РМ“ бр. 25/19) (во понатамошниот текст: Правилник за технички нормативи), се смета дека вод преминува преку зграда и кога растојанието на хоризонталната проекција на најблискиот спроводник во неотклонета положба од зградата е помало од 3,0 m за водови со номинален напон до 20 kV, а за водови со номинален напон поголем од 20 kV – помало од 5,0 m.

Согласно член 106 од Правилникот за технички нормативи, за постојано пристапни делови на зграда (тераса, балкон, градежно скеле и сл.) сигурносната височина и сигурносната оддалеченост изнесуваат 5,0m и 4,0m соодветно.

Согласно член 203 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното и фактот дека не се обезбедени минималните безбедносни растојанија потребни за реализација на приклучок, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–16/22
21 март 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски